

Неделна Тема	Другарство
Содржина на денот	Другарување
Возраст	3-4 години
Воспитувач	Весна Спасова
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Усвојување на нови начини на безбедно поздравување на физичко растојание од другарите (допир со лактите, стапалата, бакнежи, поклонување, воздушни прегратки ,песна...).
Активности	Прочитајте приказна-сликовница по сопствен избор на тема „Другарство“, во која децата ќе имаат можност да идентификуваат добри и лоши зборови во комуникацијата помеѓу ликовите од истата. Може да користите сликички (смајли) кои сами ќе ги изработите за да може детето да ги препознае пристојните и навредливите зборови или модели на однесување на ликовите од приказната. Кога ќе прочитате некој пристоен збор покажете ја сликичката со насмеаниот лик и обратно навредливиот збор-сликичката на тажениот лик. Така ќе ги поттикнете децата да ја идентификуваат емоцијата и согласно со тоа ќе усвојат како правилно треба да ми се обратат на својот другар. Потоа на децата дајте им памук во рацете и поттикнете да опишат што чувствуваат. Споредете го чувството со пристојните зборови. Изработете честитка за најдобриот другар на вашето дете. Подарете ја кога ќе се видите. Кога можете излезете надвор со другарчињата на Вашето дете и поттикнете го детето во секојдневната комуникација да користи пристојни зборови. Важно-почитувајте ги правилата на безбедно растојание и играта секако може повторно да биде интересна!